



Агенда за интернационалната конференција „Заедно за праведно вработување: Инклузивен пазар на трудот за инклузивно општество“

Време и локација: 01.09.2017, Хотел Порта во Скопје

Модератор: Огнен Јанески

Јазик: На настанот ќе се говори на македонски и англиски јазик. Обезбеден е симултан превод за говорниците и присутните гости во публиката.

- 10:00-10:30 Пристигнување и регистрација на учесниците
(кафе за добредојде)
- 10:30-10:40 Поздравен говор од националната проектна координаторка
Гордана Трпчевска (Женска Алијанса - Скопје)
- воведен говор од проектната менаџерка **Наташа Сукич**
(Студенски културен центар ШКУЦ, Словенија)
- 10:40-10:50 **Никола Бертолини**, Делегација на Европската Унија во
Република Македонија, шеф на одделот за соработка
- 10:50-11:05 **Игор Шолтес** (Словенија), пратеник од Зелените/Европски
слободен сојуз во Европскиот парламент – потпретседател
на Делегацијата во Комитетот за стабилизација и
придружување на Србија во ЕУ, член на Комитетот за
внатрешен пазар и заштита на потрошувачите, член на
Делегацијата во Комитетот за стабилизација и
придружување на Албанија во ЕУ, заменик-член во
Комитетот за надворешни работи, заменик-член во
Комитетот за претставки
- 11:05-11:15 **Самка Ибраимоски**, министер без ресор задолжен за
имплементација на Стратегијата за подобрување на
состојбата на Ромите во Република Македонија
- 11:15-11:25 **Лилјана Поповска**, пратеничка од Демократска обнова на
Македонија (ДОМ) во Собранието на РМ - Комисија за
уставни прашања (член), Комисија за надворешна политика
(член), Комисија за транспорт, врски и екологија (член),
Комисија за труд и социјална политика (заменик-член),
Делегација на Собранието на Република Македонија во



- Парламентарниот комитет за стабилизација и асоцијација (член), Клуб на пратенички (член на претседателство)
- 11:25-11:35 **Ивана Туфегџиќ**, независна пратеничка во Собранието на РМ - Национален совет за евроинтеграции (потпретседател), Комисија за надворешна политика (член), Комисија за прашања на изборите и именувањата (член), Комисија за европски прашања (заменик-член), Комисија за образование, наука и спорт (заменик-член), Комисија за еднакви можности на жените и мажите (заменик-член)
- 11:35-11:45 **Јулиана Николова**, пратеничка од Либерално-демократска партија (ЛДП) во Собранието на РМ - Комисија за европски прашања (член), Комисија за образование, наука и спорт (член), Комисија за надворешна политика (заменик-член), Комисија за прашања на изборите и именувањата (заменик-член)
- 11:45-11:55 **Улрике Луначек** (Австрија), пратеничка од Зелените/Европски слободен сојуз во Европскиот парламент – потпретседател на Европскиот парламент, потпретседател на Делегацијата за односи со БиХ и Косово, член на Претседателството на Парламентот, член на Комитетот за надворешни работи, заменик-член на Комитетот за граѓански слободи, правда и внатрешни работи, заменик-член во Делегацијата во Комитетот за стабилизација и придружување на Србија во ЕУ, заменик-член во Делегацијата во Комитетот за стабилизација и придружување на Црна Гора во ЕУ (видео порака)
- 11:55-12:15 Кафе-пауза
- 12:15-12:25 **Татјана Греиф**, Студентски културен центар ШКУЦ, Словенија
- 12:25-12:35 **Јована Тренчевска**, сектор за еднакви можности при Министерството за труд и социјална политика
- 12:35-12:45 **Лиле Петрова**, самостоен стручен соработник за работни односи во Сојуз на синдикатите на Македонија
- 12:45-12:55 **Миле Бошков**, претседател на Бизнис конфедерација на Македонија
- 12:55-13:05 **Анета Петровска Русомароски**, член на Управниот одбор и член на Економско-социјалниот совет на Организација на

работодавачи на Македонија, раководителка на одделот за човечки ресурси и организација во ЕВН Македонија

13:05-13:15 **Савка Тодоровска**, претседателка на Национален совет за родова рамноправност (НСРР – СОЖМ)

13:15-13:25 **Неда Чаловска**, правна советничка во Хелсиншки комитет за човекови права на Република Македонија

13:25-13:35 **Александра Цветановска**, проектна менаџерка на Проектот на УСАИД за заштита на човековите права што го имплементира Македонско здружение на млади правници

13:35-13:55 Кафе-пауза

13:55-15:15 Модерирана дискусија (во интеракција со публиката)

Колку е важна законската заштита во областа на спречување на дискриминацијата во вработувањето? Како би можело да се постигне подобра имплементација на законите кои штитат од дискриминација? (жртвите често молчат и не бараат заштита на своите права) Што да се преземе за зајакнување на социјалниот дијалог за правата на ранливите групи и нивно рамноправно вклучување во пазарот на трудот? Како да се добие поддршката на одговорните, односно водечките актери (работодавачите, синдикатите) за воведување мерки против дискриминација и политика за еднакви можности во вработувањето? Кои се патеките до промената - освестување, мотивирање, сензибилизација, едукација, промоција, корист и предности на сите страни? Кои се главните сојузници, а кои главните препреки и како да ги идентификуваме?

15:15-15:30 Заклучоци и препораки од конференцијата

15:30-16:30 Ручек